

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 18 март 2021 година донесе

РЕШЕНИЕ **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Александар Десподовски од Македонска Каменица УП2 09-71/21 од 10 март 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-33 од 5 февруари 2021 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-33 од 5 февруари 2021 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Александар Десподовски од Македонска Каменица до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-71/21 од 10 март 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Жалителот го оспорува Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција бр. 11-33 од 5 февруари 2021 година издадено од КЕЦ Делчево, за приклучок за етно комплекс за производство на органска храна.

Во приговорот е наведено дека веќе се откупени повеќе парцели, пробиена патна инфраструктура, ископ во приватно земјиште и веќе направен зафат за вода. Во наредните месеци ќе има потреба и од додатни приклучоци. Според Електродистрибуција, објектот е на 700m од нисконапонска мрежа, нема урбанистичко-планска документација и нема потенцијални баратели на приклучок во околината.

На денешната седница се разгледуваше следната документација:

1. Одговор на Приговор УП2 09-71/21 од 10 март 2021 година со прилог:

-Приговор

-Решение за одбивање бр. 11-33 од 5 февруари 2021 година

-БСП-1 образец од 21 јануари 2021 година

-GIS скица

-Имотен лист бр. 99 за КП бр. 1725, КО Тодоровци

Извод од катастарски план за КП бр. 1725, КО Тодоровци.

Видно од доставената GIS скица е дека не постојат технички услови за приклучување на објектот на жалителот.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Согласно член 35 став (1) точка 2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) операторот на дистрибутивниот систем ќе донесе Решение за одбивање на барањето за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај кога не постојат технички услови за приклучување на корисникот на дистрибутивната мрежа според барањето на корисникот.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–71/21
18 март 2021 година
Скопје

ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Enver Elmazi